

Врз основа на член 191, став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 10, став (6) и став (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), постапувајќи по Барањето за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје УП1 бр.08 - 51/19 од 20 октомври 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 јануари 2021 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ**

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр.08 - 51/19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.147/19 и 9/20), на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, се продолжува до 4 ноември 2021 година согласно Анекс бр.3 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ ЕХЛОЕЦ со реф. бр. 51 бр.11-4181/1 од 04.05.2015 година, со бр. 11-5017/1 од 1 декември 2020 година.
2. Ова решение да се достави до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје согласно член 10 став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 20 октомври 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ Ехлоец“ со реф.бр.51 со планирана моќност од 786 kW и со локација на водослив на река Треска, КО Ехлоец, Општина Кичево на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, УП1 бр.08 - 51/19.

Регулаторната комисија за енергетика на 15 јули 2019 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ Ехлоец“ со реф.бр.51 со планирана моќност од 786 kW и со локација на водослив на река Треска, КО Ехлоец, Општина Кичево, на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, со рок на важење до 26 септември 2019 година (согласно Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ ЕХЛОЕЦ со реф. бр.51 склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање бр.11-4181/1 од 04.05.2015 година и Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје со бр. 03-13/1-2015 од 04.05.2015 година и Анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ ЕХЛОЕЦ со реф. бр. 51 со концесионерот МХЕЦ ЕХЛОЕЦ

ДОО Скопје, бр.11-4181/1 од 04.05.2015 година, со бр. 11-3275/1 од 22.05.2018 година), УП1 бр.08 - 51/19, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.147/19.

Регулаторната комисија за енергетика на 13 јануари 2020 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ Ехлоец“ со реф.бр.51 на водослив на река Треска, КО Ехлоец, Општина Кичево, со планирана моќност од 786 KW (согласно Анекс бр.2 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ ЕХЛОЕЦ со реф. бр. 51 бр.11-4181/1 од 04.05.2015 година, со бр. 11-70/1 од 3 јануари 2020 година) на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, УП1 бр.08 - 51/19, („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.9/20), кое е со важност до 26 октомври 2020 година.

Во однос на поднесеното барање УП1 бр.08 - 51/19 од 20 октомври 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика на 22 октомври 2020 година донесе Решение за запирање на постапката се до добивање мислење од Владата на Република Северна Македонија односно Министерството за животна средина и просторно планирање дали рокот за почеток со комерцијална работа на хидроелектроцентрала „МХЕ Ехлоец“ со реф.бр.51 ќе биде продолжен односно дали ќе биде склучен нов анекс на договорот за концесија.

Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје на 30 декември 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Анекс бр.3 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ ЕХЛОЕЦ со реф. бр. 51 бр.11-4181/1 од 04.05.2015 година, со бр. 11-5017/1 од 1 декември 2020 година, согласно кој рокот за изградба на хидроелектроцентралата „МХЕ Ехлоец“ со реф.бр.51 се продолжува до 4 ноември 2021 година.

По доставената документација од 30 декември 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ Ехлоец“ со реф.бр.51 е комплетно и оправдано, и ја продолжи постапката со одржување на седница на којашто се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

**УП1 бр. 08-51/19  
11 јануари 2021 година  
Скопје**

**Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија**

**Марко Бислимоски**